

Запознајте се со кандидатот на Партијата на Зелените:

Adriana Mugnatto-Hamu

Адриана Мугнато-Хаму е кандидат на Партијата на Зелените на националните избори. Таа е загрижена за климатските промени и исцрпувањето на природните ресурси и сака да изгради подобра иднина за децата на Канада.

Партијата на Зелените се фокусира да изгради економија која ќе користи природни ресурси кои ќе траат за многу наредни генерации. Сакаме да понудиме државни услуги без да ги принудиме нашите внуци да плаќаат за нив.

Адриана сака да го претставува Торонто – Данфорт и да помогне да се изгради безбедна, чиста и здрава заедница. Таа сака да знае што ви е важно вам. Оставете порака на македонски јазик за Адриана на тел. 416-273-8247. Или пишувајте и на Адриана на: adriana@danforthgreens.ca. Таа ќе Ви одговори.



Партијата на Зелените на Канада се темели врз шест принципи:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Еколошка свест | 4. Ненасилство |
| 2. Социјална правда | 5. Одржливост |
| 3. Инклузивна демократија | 6. Почитување на различностите |

Запознајте се со кандидатот на Партијата на Зелените:

Adriana Mugnatto-Hamu

Адриана Мугнато-Хаму е кандидат на Партијата на Зелените на националните избори. Таа е загрижена за климатските промени и исцрпувањето на природните ресурси и сака да изгради подобра иднина за децата на Канада.

Партијата на Зелените се фокусира да изгради економија која ќе користи природни ресурси кои ќе траат за многу наредни генерации. Сакаме да понудиме државни услуги без да ги принудиме нашите внуци да плаќаат за нив.

Адриана сака да го претставува Торонто – Данфорт и да помогне да се изгради безбедна, чиста и здрава заедница. Таа сака да знае што ви е важно вам. Оставете порака на македонски јазик за Адриана на тел. 416-273-8247. Или пишувајте и на Адриана на: adriana@danforthgreens.ca. Таа ќе Ви одговори.



Партијата на Зелените на Канада се темели врз шест принципи:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Еколошка свест | 4. Ненасилство |
| 2. Социјална правда | 5. Одржливост |
| 3. Инклузивна демократија | 6. Почитување на различностите |

Запознајте се со кандидатот на Партијата на Зелените:

Adriana Mugnatto-Hamu

Адриана Мугнато-Хаму е кандидат на Партијата на Зелените на националните избори. Таа е загрижена за климатските промени и исцрпувањето на природните ресурси и сака да изгради подобра иднина за децата на Канада.

Партијата на Зелените се фокусира да изгради економија која ќе користи природни ресурси кои ќе траат за многу наредни генерации. Сакаме да понудиме државни услуги без да ги принудиме нашите внуци да плаќаат за нив.

Адриана сака да го претставува Торонто – Данфорт и да помогне да се изгради безбедна, чиста и здрава заедница. Таа сака да знае што ви е важно вам. Оставете порака на македонски јазик за Адриана на тел. 416-273-8247. Или пишувајте и на Адриана на: adriana@danforthgreens.ca. Таа ќе Ви одговори.



Партијата на Зелените на Канада се темели врз шест принципи:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Еколошка свест | 4. Ненасилство |
| 2. Социјална правда | 5. Одржливост |
| 3. Инклузивна демократија | 6. Почитување на различностите |

Запознајте се со кандидатот на Партијата на Зелените:

Adriana Mugnatto-Hamu

Адриана Мугнато-Хаму е кандидат на Партијата на Зелените на националните избори. Таа е загрижена за климатските промени и исцрпувањето на природните ресурси и сака да изгради подобра иднина за децата на Канада.

Партијата на Зелените се фокусира да изгради економија која ќе користи природни ресурси кои ќе траат за многу наредни генерации. Сакаме да понудиме државни услуги без да ги принудиме нашите внуци да плаќаат за нив.

Адриана сака да го претставува Торонто – Данфорт и да помогне да се изгради безбедна, чиста и здрава заедница. Таа сака да знае што ви е важно вам. Оставете порака на македонски јазик за Адриана на тел. 416-273-8247. Или пишувајте и на Адриана на: adriana@danforthgreens.ca. Таа ќе Ви одговори.



Партијата на Зелените на Канада се темели врз шест принципи:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Еколошка свест | 4. Ненасилство |
| 2. Социјална правда | 5. Одржливост |
| 3. Инклузивна демократија | 6. Почитување на различностите |



**Adriana
Mugnatto-Hamu**



**Adriana
Mugnatto-Hamu**



**Adriana
Mugnatto-Hamu**



**Adriana
Mugnatto-Hamu**

